

ПОЈАСНУВАЊЕ НА НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПОДАТОК ЗА РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ

» Обработка на поднесување на увозна декларација Пресметана царинска вредност Потврди декларација Регистрирање на декларација Печатење на декларација

Основни податоци

Референтен број

Ознака за резервна постапка

Вид на декларација (1a) IM Увозна декларација

Датум на декларација 04.02.2019

Датум на прифаќање

Место на декларација Скопје

Вид на декларација (1b) A

Трговски референтен број (7)

Шифра на земја на поаѓање/извоз (15) DE Германија

Шифра на земја на намена (17) MK Македонија

(Влез) Царинска испостава (29) MK002051 ЦИ Деве Баир патнички

(Извоз) Царинска испостава MK001010 ЦИ Скопје 1

Шифра на резултати од контрола Ве молиме изберете

Краен рок

Поедноставена постапка

Изглед и структура на рубрика референтен број

При поднесување на декларација, заради следење на декларациите кои се поднесени во ASYCUDA и нивно поврзување со број добиен од новиот систем СОЦДАД, рубрика за референтен број **задолжително треба да се пополнува во следниот формат:**

YYYYMMDD-Sxxxxxx при што:

YYYY – е ознака за тековната година (2019)

MM - е ознака за тековниот месец (02)

DD - е ознака за денот кога увозната или извозната декларација е прифатена (регистравана) во системот ASYCUDA

“ - “ - е ознака со која се разделува датумот од бројот на регистрација на увозната декларација во ASYCUDA

S - ознака за увозна декларација (при извоз се користи ознаката R

xxxxxx - е регистерски број на декларација во ASYCUDA

Внесувањето на податокот е прикажано на слика 2 и 3.

» Декларација за извоз Потврди декларација Регистрирање на декларација Печатење на декларација

▼ Основни податоци

Референтен број	20190204-R15555	Шифра на земја на намена	
Ознака за резервна постапка	<input type="checkbox"/>	Извозна царинска испостава	
Вид на декларација		Излеза царинска испостава	
Датум на декларација	04.02.2019	Јазик на дијалог	MK Македонски
Место на декларација		ECS документ - шифра на јазик	
Вид на декларација		Шифра на резултати од контрола	Ве молиме изберете
Трговски референтен број		Краен рок	
Шифра на земја на поаѓање/извоз		Поедноставена постапка	<input type="checkbox"/>

Слика 2

Начин на пополнување на извозна декларација

» Поднесување на увозна декларација Пресметана царинска вредност Потврди декларација Регистрирање на декларација Печатење на декларација

▼ Основни податоци

Референтен број	20190204-S15555	Шифра на земја на поаѓање/извоз (15)	
Ознака за резервна постапка	<input type="checkbox"/>	Шифра на земја на намена (17)	
Вид на декларација (1a)		(Влез) Царинска испостава (29)	
Датум на декларација	04.02.2019	(Извоз) Царинска испостава	
Датум на прифаќање		Шифра на резултати од контрола	Please Select
Место на декларација		Краен рок	
Вид на декларација (1b)		Поедноставена постапка	<input type="checkbox"/>
Трговски референтен број (7)			

Слика 3

Начин на пополнување на увозна декларација

Истиот податок од рубрика за референтен број **задолжително се внесува и во рубрика 7 трговски референтен број во извозна и увозна царинска декларација на ниво на заглавие**, како е наведено во слика 4. Податокот Трговски референтен број на ниво на наменување не се користи.

» Process Import Declaration Submission Calculate Customs Value Validate Declaration Register Declaration Print Declaration

▼ Basic Details

Reference number	20190207-S1555	Country of dispatch/export code (15)	DE Germany
Fallback flag	<input type="checkbox"/>	Country of destination code (17)	MK Macedonia, the former Yugoslav Republic of
Type of Declaration (1a)	IM Import Declaration	(Entry) Customs Office (29)	MK005020 CI Medzitlija stokovo
Declaration date	07.02.2019	(Import) Customs Office	MK003050 CI Veles
Acceptance date		Control result code	Please Select
Declaration place	Skopje	Date limit	
Type of Declaration Box (1b)	A Normal declaration (normal p	Simplified procedure	<input type="checkbox"/>
Commercial reference number (7)	20190207-S1555		

Слика 4

Трговски референтен број